

РЕВИДИРАН ПЛАН НА АКТИВНОСТИ

за АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ кои се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за НАДМИНУВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ ИДЕНТИФИКУВАНИ во рамки на вториот циклус на преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година

Значење на изразите и кратенките:

Собрание - Собрание на Република Северна Македонија

ЈОРСМ - Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

ВС - Врховен суд на Република Северна Македонија

ССРСМ - Судски совет на Република Северна Македонија

СЈОРСМ - Совет на јавните обвинители на Република Северна Македонија

НБРСМ - Народна банка на Република Северна Македонија

ДКСК - Државна комисија за спречување на корупцијата

ДЗР - Државен завод за ревизија

АЗПСПИЈК - Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

АЗЛП - Агенција за заштита на личните податоци

ГС - Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

КЗПВ - Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење

МП - Министерство за правда

МВР - Министерство за внатрешни работи

МФ - Министерство за финансии

МИОА - Министерство за информатичко општество и администрација

МЕ - Министерство за економија

МЗ - Министерство за здравство

МОН - Министерство за образование и наука

МЛС - Министерство за локална самоуправа

МФ - УФП - Управа за финансиска полиција

МФ - ЦУ - Царинска управа

МФ - УФР - Управа за финансиско разузнавање

МФ - УЈП - Управа за јавни приходи

АУОИ - Агенција за управување со одземен имот

АСЈО - Академија за судии и јавни обвинители

МФ - БЈН - Биро за јавни набавки

НВО - невладини организации (професионални и други граѓански здруженија/организации и асоцијации, како и стопански комори и други бизнис асоцијации)

ЗЕЛС - Заедница на единиците на локалната самоуправа

НСВОНИД – Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност

ВОУ – Високообразовни установи во Република Северна Македонија

МОН - ДПИ-Државен просветен инспекторат

ДКЖН - Државна комисија за жалби по јавни набавки

ЗСПИЈК - Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

ЗКСИ - Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Координаторот - контакт лице на Тимот владини експерти кој ја спроведе самооценката за прегледот на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата, со статус септември 2018 година, во Република Македонија
(контакт е-пошта: ElenaDimovska@mjustice.gov.mk)

I. АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ КЛУЧНИ ЗА ОПСЕРВАЦИИТЕ

Бр.	Член на Конвенцијата	Информации/податоци кои треба да се ажурираат/достават	Надлежна институција	Соработка	Рок за доставување до МП/координаторот
1)	<p>Политики и практики на превенција на корупцијата</p> <p>Член 5</p> <p>Став 1</p> <p>Секоја Држава Страна подготвува и применува или следи, во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, политики на ефикасна превенција на корупцијата и координати што го фаворизираат учеството на општеството и ги изразуваат принципите на правната држава, доброто управување со јавните работи и државниот имот, интегритетот, транспарентноста и одговорноста.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Основ за донесување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси и законски одредби кои ги утврдуваат начинот на донесување и задолжителни елементи; - Активности за донесување анти-корупциски програми во министерствата. 	МП		Јануари 2022 година
		<ul style="list-style-type: none"> - Кратка информација за содржината на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси и линк до објавениот документ; - Утврден механизам и мерки за следење на имплементацијата на националната стратегија; - Анализа на претходниот стратешки документ – државната програма и користење на истата во подготовката на националната стратегија; - Активности за анти-корупциски политики во единиците на локалната самоуправа; - Примери на учество на НВО кое резултирало со предвидување на мерки во 	ДКСК	МЛС ЗЕЛС НВО	Јануари 2022 година

		националната стратегија и реализација на истите.			
2)	<p>Политики и практики на превенција на корупцијата Член 5 Став 2 Секоја Држава Страна настојува да спроведе и унапреди ефикасни практики за превенција на корупцијата.</p>	- Одредби со кои се утврдени превентивни надлежности на ДКСК и превентивни мерки.	МП		Декември 2021 година
		- Мерки за унапредување на управувањето со ризици; - Статистички податоци од областа управување со ризици, за годините 2018-2021.	МФ ДКСК	НВО	Јануари 2022 година
		- Статистички податоци во врска со примената на превентивните мерки (анти-корупциска проверка на легислативата, иницијативи за утврдување одговорност, мерки кои се однесуваат на изборниот процес, анкетни листови, превенција на судир на интереси, активности за едукација, лобирање, заштита на укажувачи, ограничување на дискрециони овластувања, за годините 2019-2021.	ДКСК	НВО	Февруари 2022 година
3)	<p>Политики и практики на превенција на корупцијата Член 5 Став 3 Секоја Држава Страна настојува повремено да врши евалуација на правните инструменти и на соодветните административни мерки за да утврди дали тие се соодветни за превенција и борба против корупцијата.</p>	- Информации за примената на методологијата за анти-корупциска проверка на легислативата – проверени закони, објавени извештаи, доставени/објавени мислења во врска со подготвени/донесени закони и прифатени и неприфатени забелешки, за годините 2019-2021.	ДКСК	НВО	Февруари 2022 година

		<ul style="list-style-type: none"> - Информации за учество на ДКСК во работни групи за подготовка на предлози на закони, за годините 2019-2021. 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Информации за примената на Методологијата за проценка на влијанието на регулативата, во годините 2019-2021. 	МИОА		Мај 2022 година
4)	<p>Политики и практики на превенција на корупцијата</p> <p>Член 5</p> <p>Став 4</p> <p>Државите Страни соработуваат, во согласност со основните принципи на нивниот правен систем, меѓусебно и со регионалните и меѓународните организации надлежни за унапредување и спроведување на мерките предвидени во овој член. Во рамки на таа соработка, тие можат да учествуваат во програми и меѓународни проекти за превенција на корупцијата.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Информации за проширени надлежности на ДКСК од аспект на меѓународна соработка; - Информација за потпишаниот Меѓународен договор за размена на податоци за проверка на изјави за имотна состојба. 	МП		Декември 2021 година
		<ul style="list-style-type: none"> - Податоци за склучена соработка за превенција на корупција со институции од други држави, регионални и меѓународни организации и учество во меѓународни и регионални програми/проекти во периодот 2019-2021 година. 	ДКСК		Јануари 2022 година
5)	<p>Орган или органи за превенција на корупцијата</p> <p>Член 6</p> <p>Став 1</p> <p>Секоја Држава Страна обезбедува, во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, постоење на еден или повеќе органи, според потребата, овластени за превенција на корупцијата на следните начини:</p> <p>а.) Примена на политиките предвидени во членот 5 на оваа Конвенција и, ако е потребно, контрола и координација на таа примена;</p> <p>б.) Зголемување и ширење на знаењата во однос на превенцијата на корупцијата.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Законски одредби кои утврдуваат механизми на координација на и надзор над имплементација на националната стратегија; - Законски одредби кои утврдуваат надлежности на ДКСК за следење на имплементацијата на националната стратегија, 	МП		Декември 2021 година

		<p>преземање активности на планот на едукацијата и јакнење на свеста за корупцијата и судирот на интереси и известување за спроведувањето на мерките за превенција на корупцијата.</p>			
		<ul style="list-style-type: none"> - Податоци за преземени активности на планот на едукацијата и јакнење на свеста за корупцијата и судирот на интереси; примери и известување за истите, за периодот 2019-2021 година. 	ДКСК		Јануари 2022 година
б)	<p>Орган или органи за превенција на корупцијата Член 6 Став 2 Секоја Држава Страна им доверува на органот или органите предвидени во ставот 1 на овој член , потребна независност, во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, за да им овозможи ефикасно вршење на нивните функции, заштитени од било какви прекумерни влијанија. Треба да им бидат обезбедени материјални извори и потребни специјализирани лица како и обука која на тие лица им е потребна за вршење на нивните функции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Законски одредби кои утврдуваат независност на работата на ДКСК и обезбедување на соодветни ресурси за ефективно вршење на нејзините надлежности. 	МП		Декември 2021 година
		<ul style="list-style-type: none"> - Податоци за годишниот буџет на ДКСК, за годините 2019-2021; - Податоци за бројот на вработени лица во Секретаријатот на ДКСК, за годините 2019-2021; - Податоци за спроведени обуки за вработените во Секретаријатот во ДКСК, за годините 2019-2021; - Податоци за обезбедена техничка опрема и други алатки за ефикасно вршење на надлежностите на ДКСК; 	ДКСК		Јануари 2022 година

		- Извештаи со оценки за работењето на ДКСК, за годините 2019-2021.			
7)	<p>Јавен сектор Член 7 Став 1</p> <p>Секоја Држава Страна настојува, ако е потребно и во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, да усвои, да ги зачува или да ги зајакне системите за регрутирање, вработување, задржување, унапредување и пензионирање на функционерите и ако е потребно, на другите државни службеници кои не се избрани, кои:</p> <p>а.) Се засновани врз принципите на ефикасност и транспарентност и врз објективни критериуми како што се заслугите, непристрасноста и способноста;</p> <p>б.) Содржат соодветни постапки за селекција и обука на лицата кои треба да бидат вработени на јавни работни места кои се сметаат за посебно изложени на корупција и ако е потребно, да се обезбеди ротирање на тие работни места;</p> <p>в.) Фаворизираат соодветно наградување и табели за праведен третман, водејќи сметка за нивото на економскиот развој на Државата Страна;</p> <p>г.) Фаворизираат понуда на програми за едукација и обука што ќе им овозможат нивните функции да ги вршат на коректен начин и чесно и да им овозможат соодветна специјализирана обука која однапред ќе ги подготви за ризиците од корупција поврзани со нивните функции. Овие програми можат да се однесуваат на кодексите и нормите на однесување во соодветните области.</p>	- Ажурирање на информациите за одредбите кои се однесуваат на регрутирање, селекција, условите за вработување и жалбени механизми за неуспешни кандидати, плата, други надоместоци и додатоци на плата, обука (специјализирана и анти-корупциска), дефинирање работни места ризични за корупција (критични работни места), ротација, задржување, унапредување и пензионирање на државни службеници и други службени лица кои не се избрани функционери.	МИОА МП МВР МФ - УФП МФ - ЦУ МФ - УФР	ДКСК	Март 2022 година

8)	<p>Јавен сектор Член 7 Став 2</p> <p>Секоја Држава Страна предвидува, исто така, усвојување на законски и соодветни административни мерки, усогласени со целите на оваа Конвенција и во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, заради утврдување на критериуми за кандидирање и избор за јавна функција.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање на текстот во делот на одредбите од Изборниот законик и вклучување на информации од извештаи релевантни за примената на одредбите. 	МП		Февруари 2022 година
9)	<p>Јавен сектор Член 7 Став 3</p> <p>Секоја Држава Страна предвидува и усвојување законски и соодветни административни мерки, усогласени со целите на оваа Конвенција и во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, заради зголемување на транспарентноста на финансирањето на кандидатурите за изборна јавна функција и ако е потребно, на финансирањето на политичките партии.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање на текстот во делот на одредбите од Изборниот законик. 	МП		Февруари 2022 година
10)	<p>Јавен сектор Член 7 Став 4</p> <p>Секоја Држава Страна, настојува, во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, да усвои, да ги задржи и да ги зајакне системите кои фаворизираат транспарентност и спречуваат конфликт на интереси.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање на текстот во делот на законските одредби кои се однесуваат на мерките за спречување судир на интереси и транспарентност на интересите. 	МП		Јануари 2022 година
		<ul style="list-style-type: none"> - Информации за спроведени мерки за транспарентност на интересите, вклучително и за системот за пријавување на интереси, статистички податоци за објавени изјави на интереси, формирани и решение предмети за судир на интереси, во годините 2019-2021; - Одржани обуки на тема спречување судир на интереси. 	ДКСК		Февруари 2022 година

11)	<p>Кодекс на однесување на државните службеници Член 8 Ставови 1, 2 и 3</p> <p>1. Заради борба против корупцијата, секоја Држава страна го охрабрува особено интегритетот, чесноста и одговорноста кај нејзините државни службеници, во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем.</p> <p>2. Посебно, секоја Држава Страна настојува да ги применува, во рамки на нејзините сопствени институционални и правни системи, кодексите и нормите на однесување заради коректно, чесно и соодветно вршење на јавните функции.</p> <p>3. Заради примена на одредбите на овој член, секоја Држава Страна спроведува, ако е потребно и во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, соодветни иницијативи на регионалните, меѓурегионалните и мултилатералните организации, како што е Меѓународниот кодекс за однесување на службеници што вршат јавни функции, приложен кон Резолуцијата 51/59 на Генералното собрание, на ден 12 декември 1998 година.</p>	<p>- Ажурирање на податоците за етичките кодекси, особено со податоци за механизмите со кои се осигурува нивна спроведливост и показатели за нивната примена.</p>	<p>КЗПВ МП МВР МФ-УФП МФ-ЦУ МФ-УП МФ-УФР</p>	<p>Собрание ЈОРСМ ССРСМ ДКСК ЗЕЛС</p>	<p>Февруари 2022 година</p>
12)	<p>Кодекс на однесување на државните службеници Член 8 Став 4</p> <p>Секоја Држава Страна предвидува, исто така, во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, спроведување на мерки и системи кои можат да им помогнат на државните службеници да им сигнализираат на надлежните органи дела на корупција кои ги забележале при вршењето на нивните функции.</p>	<p>- Ажурирање на податоци за спроведени обуки и други активности за јакнење на: - знаењата за постоечките механизмите за пријавување на корупција и неправилности (со посебен фокус на пријавувањето корупција/неправилности во јавните набави), - познавањето на Законот за заштита на укажувачи и - институционалната и јавната свест за улогата на укажувачите.</p>	<p>МП</p>	<p>ДКСК МИОА МФ-БЈН</p>	<p>Февруари 2022 година</p>
		<p>- Статистички податоци за пријави од укажувачи, вклучувајќи податоци за област за која се пријавени неправилности и преземени</p>	<p>ДКСК</p>		<p>Февруари 2022 година</p>

		активности за заштита на укажувачи.			
		- Статистички податоци за примени и процесуирани пријави на неправилности во јавните набавки	МФ-БЈН		Февруари 2022 година
13)	<p>Кодекс на однесување на државните службеници Член 8 Став 5</p> <p>Секоја Држава Страна настојува, ако е можно и во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, спроведување мерки и системи кои ќе ги обврзат државните службеници да им ги пријават на надлежните органи сите надворешни активности, секое вработување, секое распоредување, секој имот и секој подарок или значителна корист, од каде може да резултира конфликт на интереси со нивните функции на државен службеник.</p>	- Ажурирање на текстот во делот на законските одредби кои се однесуваат на пријавувањето на имотна состојба и интереси и правилата кои се однесуваат на подароци.	МП	МИОА	Февруари 2022 година
		- Статистички податоци и примери за пријавување имотна состојба и интереси; - Статистички податоци и примери за проверка на имотна состојба и интереси, евиденција на податоци и постапување по предмети во врска со тие проверки.	ДКСК	НВО	Февруари 2022 година
14)	<p>Кодекс на однесување на државните службеници Член 8 Став 6</p> <p>б. Секоја Држава Страна предвидува преземање, во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, дисциплински и други мерки против државните службеници кои ги прекршуваат кодексите и нормите востановени врз основа на овој член.</p>	- Ажурирање на текстот во делот на одредбите врз основа на кои се утврдува одговорност и мерки за утврдена одговорност за прекршување на кодексите или стандардите за пријавување имотна состојба, интереси и подароци и правилата против судир на интереси.	МП	МИОА	Март 2022 година

		- Статистички податоци за изречени санкции во случаи на прекршување на етичките правила и одредбите за пријавување имотна состојба, интереси и подароци и правилата против судир на интереси.	ДКСК МВР МП МФ-УФП МФ-ЦУ МФ-УЈП МФ-УФР	Собрание ССРСМ ЈОРСМ	Декември 2022 година
15)	<p>Јавни набавки и управување со јавните финансии</p> <p>Член 9</p> <p>Став 1</p> <p>1. Секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, потребни мерки за спроведување на соодветни системи на јавни набавки што ќе бидат засновани на транспарентност, конкуренција и објективни критериуми за донесување на одлуки и кои ќе бидат ефикасни и за превенција на корупцијата. Овие системи, за чија примена можат да бидат земени во предвид почетни вредности, предвидуваат особено:</p> <p>а.) Јавно ширење на информации за постапките за јавните набавки и договорите како и информации за поканите за тендери и соодветни информации за доделување на договорите, оставајќи доволно време на потенцијалните понудувачи да ги подготват и поднесат нивните понуди;</p> <p>б.) Утврдување однапред на услови за учество, како и критериуми за селекција и учество и на правила за жалби на понудите, и нивно објавување;</p> <p>в.) Употреба на објективни и однапред утврдени критериуми за донесување одлуки за јавните набавки за да се олесни подоцнежната контрола на коректната примена на правилата или постапките;</p> <p>г.) Ефикасен внатрешен систем на ревизија, како и ефикасен систем на жалба, кој гарантира право на правни лекови во случај на непочитување на правилата или на постапките утврдени во согласност со овој став;</p> <p>д.) Ако е потребно, мерки за регулирање на прашањата во однос на лицата одговорни за јавните набавки, како што е барањето изјава за камата за некои јавни набавки, постапки за селекција на споменатите лица и барања во материјата на обуката.</p>	<p>- Ажурирање на текстот во делот на одредбите од Законот за јавни набавки и дадените примери на Извештајност, вклучително и статистичките податоци за годините 2018-2021.</p> <p>- Ажурирање на текстот во делот на одредбите од Законот за спречување на корупцијата и Законот за спречување судир на интереси.</p>	МФ	ДКЖН	Декември 2022 година
			МП		Декември 2021 година

16)	<p>Јавни набавки и управување со јавните финансии Член 9 Ставови 2 и 3</p> <p>2. Секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, соодветни мерки за унапредување на транспарентноста и одговорноста во вршењето на јавните финансии. Овие мерки содржат особено:</p> <p>а.) Постапки за усвојување на националниот буџет; б.) Навремено информирање за расходите и приходите; в.) Систем на норми за усогласеност и ревизија, и на контрола во втор степен; г.) Ефикасни системи на управување со ризиците и внатрешна контрола; и д.) Ако е потребно, мерки за корекција во случај на неисполнување на барањата од овој став.</p> <p>3. Секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, граѓански и административни мерки потребни за зачувување на целокупноста на сметководствените книги, финансиските состојби или други документи што се однесуваат на расходи и јавни приходи и за да се спречат фалсификувања.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање на текстот во делот на Законот за јавна внатрешна контрола; - Ажурирање на примерите и статистичките податоци, за годините 2018-2021 година. 	МФ	ДЗР	Февруари 2022 година
17)	<p>Информирање на јавноста Член 10 Точка а)</p> <p>Водејќи сметка за неопходноста од спречување на корупцијата, секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, потребни мерки за зголемување на транспарентноста на нејзината јавна администрација, како и на нејзината организација, функционирање и одлучувачки процеси. Овие мерки можат да вклучат особено:</p> <p>а.) Усвојување на постапките или процеси кои им овозможуваат на корисниците пристап кон информации за организацијата и постапките на одлучување на јавната администрација, како и прописно водејќи сметка за заштитата на приватниот живот и на личните податоци, за одлуките и правните акти што на нив се однесуваат;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2020-2021 година 	МП	МИОА АЗПСПИЈК АЗЛП НВО	Март 2022 година
18)	<p>Информирање на јавноста Член 10 Точка б)</p> <p>Водејќи сметка за неопходноста од спречување на корупцијата, секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ажурирање на текстот кој се однесува на преземените мерки за олеснување на управните постапки и ажурирање на дадените 	МИОА		Декември 2022 година

	<p>нејзиното внатрешно право, потребни мерки за зголемување на транспарентноста на нејзината јавна администрација, како и на нејзината организација, функционирање и одлучувачки процеси. Овие мерки можат да вклучат особено: (...)</p> <p>б.) Поедноставување, ако е потребно, на административните постапки заради полесен пристап на корисниците до надлежните органи кои одлучуваат, и</p>	<p>примери, за годините 2018-2021.</p>			
19)	<p>Информирање на јавноста Член 10 Точка в) Водејќи сметка за неопходноста од спречување на корупцијата, секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, потребни мерки за зголемување на транспарентноста на нејзината јавна администрација, како и на нејзината организација, функционирање и одлучувачки процеси. Овие мерки можат да вклучат особено: (...)</p> <p>в.) Објавување на информациите, евентуално и на периодични извештаи за ризиците од корупцијата во доменот на јавната администрација.</p>	<p>- Ажурирање на текстот кој се однесува на преземените мерки за унапредување на извештајноста.</p>	МП	ДКСК	Февруари 2022 година
20)	<p>Мерки што се донесуваат на судиите и органите на гонење Член 11 Став 1 Водејќи сметка за независноста на магистратите и нивната важна улога во борбата против корупцијата, секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на нејзиниот правен систем, мерки за зајакнување на нивниот интегритет и за спречување на можностите за нивно поткупување, без да се наштети на нивната независност. Овие мерки можат да содржат правила за нивно однесување.</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.</p>	МП	ССPCM АСЈО	Март 2022 година
21)	<p>Мерки што се донесуваат на судиите и органите на гонење Член 11 Став 2 Мерки во ист правец како оние што се преземаат за примена на ставот 1 на овој член можат да бидат востановени и применети во рамки на органите на гонење во Државите страни каде тие формираат посебно тело, но кое има слична независност како и судиите.</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.</p>	МП	ЈОРСМ СЈОРСМ АСЈО	Март 2022 година
22)	<p>Приватен сектор Член 12 Ставови 1 и 2 1. Секоја Држава Страна презема, во согласност со основните принципи на нејзино внатрешно право, мерки за превенција на корупција во</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките</p>	МП МФ МЕ	КЗПВ ДКСК МЕ НВО	Декември 2022 година

	<p>приватниот сектор, за јакнење на стандардите на усогласеност и контрола во приватниот сектор и ако е потребно, предвидува ефикасни, сразмерни и пропишани граѓански, административни или кривични санкции во случај на непочитување на мерки.</p> <p>2. Мерките кои овозможуваат постигнување на овие цели можат особено да вклучуваат:</p> <p>а.) Унапредување на соработката меѓу органите на откривање и казнување и соодветните приватни ентитети;</p> <p>б.) Унапредување на подготовката на прописите и постапките за зачувување на интегритетот на соодветните приватни ентитети, како и на кодексите на однесување за да претпријатијата и сите професии ги вршат нивните активности на коректен, чесен и соодветен начин, за да се спречат конфликтите на интереси и за да се охрабри примената на добрите комерцијални практики меѓу претпријатијата како и во нивните договорни односи со Државата;</p> <p>в.) Унапредување на транспарентноста меѓу приватните ентитети, вклучувајќи ако е соодветно и мерки што се однесуваат на идентитетот на физичките и правните лица вклучени во формирањето и управувањето со заедниците;</p> <p>г.) Спречување на несоодветно користење на постапките за уредување на приватните заедници, како и постапките за субвенции и лиценци доделени од државни органи за комерцијални активности;</p> <p>д.) Спречување на конфликти на интереси со поставување, ако е соодветно и за разумен период, на забрани за вршење на професионални активности од страна на поранешни државни службеници или на вработување од приватниот сектор на државни службеници после нивната оставка или заминување во пензија, кога споменатите активности или вработувања се директно поврзани со функциите што тие поранешни државни службеници ги вршеле или контролирале кога биле на работа;</p> <p>ѓ.) Обезбедување над приватните претпријатија, водејќи сметка за нивната структура и број, доволно внатрешна контрола за да се олесни превенцијата и откривањето на делата на корупција и подложување на сметките и бараните финансиски состојби на овие приватни претпријатија на соодветни постапки на контрола и заверка.</p>	<p>податоци за годините 2018-2021.</p>			
23)	<p>Приватен сектор Член 12 Став 3</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби,</p>	МФ	МП МЕ	Декември 2022 година

	<p>За да се спречи корупцијата, секоја Држава Страна презема потребни мерки, во согласност со нејзините закони и внатрешни правила што се однесуваат на чување на книгите и сметководствените состојби, објавување на информации за финансиските состојби и сметководствени прописи и контроли, за да се оневозможи понатамошно дејствување со цел да се изврши некое од делата утврдени согласно оваа Конвенција:</p> <p>а.) Востановување на сметки надвор од книгите; б.) Операции надвор од книгите или недоволно идентификувани; в.) Регистрирање на непостоечки расходи; г.) Регистрирање елементи на средства чија цел не е коректно идентификувана; д.) Употреба на лажни документи; и ѓ.) Намерно уништување на сметководствени документи.</p>	<p>примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.</p>		<p>НВО</p>	
24)	<p>Учество на општеството Член 13 Став 1 Секоја Држава Страна презема соодветни мерки, во рамки на нејзините можности и во согласност со принципите на нејзиното внатрешно право, за да го помогне активното учество на поединците и групите кои не припаѓаат на јавниот сектор, како што е граѓанското општество, невладините организации и здруженија на граѓани, во превенцијата на корупцијата и во борбата против овој феномен, како и подобро да ја информира јавноста за постоењето, причините и тежината на корупцијата и заканата што таа ја претставува. Ова учество треба да биде зајакнато со цврсти мерки особено за:</p> <p>а.) Зголемување на транспарентноста на постапките на одлучување и унапредување на учеството на јавноста во овие процеси; б.) Обезбедување ефикасен пристап на јавноста до информациите; в.) Преземање активности за информирање на јавноста, поттикнувајќи ја да не толерира корупција, како и програми за едукација на јавноста, особено во училиштата и универзитетите; г.) Почитување, унапредување и заштита на слободата на истражување, примање, објавување и доставување на информации за корупцијата. На оваа слобода може да се стават определени ограничувања, кои треба секогаш да бидат предвидени во закон и потребни:</p> <p>i.) За почитување на правата и угледот на другите; ii.) За заштита на националната безбедност «I на јавниот ред, или на здравјето или јавниот морал.</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.</p>	<p>МП</p>	<p>КЗПВ ДКСК АЗПСПИЈК МОН МВР МИОА МФ-ЦУ МФ-УЈП МФ-УФП НВО</p>	<p>Декември 2022 година</p>

25)	<p>Учество на општеството Член 13 Став 2 Секоја Држава Страна презема соодветни мерки за да обезбеди надлежните органи за превенција на корупцијата споменати во оваа Конвенција да и бидат познати и достапни на јавноста, за да сите сомнителни активности кои можат да се сметаат како конститутивен дел на дело утврдено во согласност со оваа Конвенција можат да им бидат сигнализирани, вклучувајќи ги и анонимните.</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021</p>	МП	<p>КЗПВ ДКСК АЗПСИЈК МОН МВР МИОА МФ-ЦУ МФ-УЈП МФ-УФП НВО</p>	<p>Април 2022 година</p>
26)	<p>Мерки за спречување на перењето на пари Член 14 1. Секоја Држава Страна: а.) Востановува комплетна внатрешна регулатива за уредување и контрола на банките и финансиските не банкарски институции, вклучувајќи ги и физичките или правните лица кои вршат формални или неформални услуги на трансмисија на пари или вредности како и други ентитети посебно изложени на перење на пари, во рамки на нејзината надлежност, за да се обесхрабрат и откријат сите форми на перење на пари. Овој режим ги потенцира барањата во материјата на идентификување на клиентите и ако е можно, на носителите на економски права, регистрирања на операции и изјави за сомнителни операции. б.) Се обезбедува, без да се наштети на членот 46 од оваа Конвенција, дека административните органи, за регулирање, откривање и казнување и другите органи овластени за борба против перењето на пари (вклучувајќи ги, во случаите кога нејзиното внатрешно право тоа го предвидува, и судските органи) се во можност да соработуваат и разменуваат информации на национално и меѓународно ниво, под услови утврдени во нејзиното внатрешно право и за таа цел, предвидува формирање служба за финансиско информирање како одделение на националниот центар за прибирање, анализа и доставување на информации што се однесуваат на евентуални операции на перење на пари. 2. Државите Страни предвидуваат спроведување на остварливи мерки за откривање и контрола на прекуграничното движење на готови пари и на преговарачки инструменти под услов на гаранции кој ќе овозможат коректна употреба на информациите и без да се спречи во никој случај</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.</p>	МФ-УФР	<p>МФ-ЦУ МФ-УФП НБРСМ НВО</p>	<p>Февруари 2022 година</p>

	<p>прометот на дозволен капитал посебно можат да бидат задолжени поединци или претпријатија да го пријават прекуграничниот трансфер на значителни количества на готови пари и соодветни преговарачки инструменти.</p> <p>3. Државите Страни предвидуваат спроведување на соодветни и остварливи мерки со кои се бара од финансиските институции, како и заедници за трансфер на пари:</p> <p>а.) Да забележуваат на формуларите и во пораките што се однесуваат на електронски трансфер на пари, точни и корисни информации за наредбодавецот;</p> <p>б.) Да ги чуваат овие информации во текот на целото плаќање; и</p> <p>в.) Да вршат зголемен надзор над трансферот на пари кој не е придружен со комплетни информации за наредбодавецот.</p> <p>4. Во случај кога тие востановиле внатрешен режим на уредување и контрола врз основа на овој член, а без да се наштети на било кој друг член на оваа Конвенција, Државите Страни се повикуваат да се инспирираат од соодветните иницијативи преземени од регионалните, меѓурегионалните и мултилатералните организации за борба против перењето на пари.</p> <p>5. Државите Страни настојуваат да развијат и унапредат глобална, регионална, субрегионална и билатерална соработка помеѓу судските органи, органите за откривање и казнување и органите за финансиско уредување во поглед на борбата против перењето на пари.</p>				
27)	<p>Општа одредба Член 51 Враќањето на имотот со примена на оваа глава е еден од основните принципи на оваа Конвенција, и Државите Страни во тој поглед меѓусебно си пружаат најширока соработка и помош.</p>	- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.	МП	НВО	Декември 2022 година

28)	<p>Превенција и откривање на трансфер на приноси од кривично дело Член 52 Став 1-4</p> <p>1. Без да се влијае на членот 14 на оваа Конвенција, секоја Држава Страна презема, во согласност со нејзиното внатрешно право, потребни мерки финансиските институции согласно нивните надлежности да го проверуваат идентитетот на клиентите и да преземаат разумни мерки за определување на идентитетот на носителите на економските права на износите депонирани на големи сметки, како и да вршат зајакнат надзор над сметките на лицата кои вршат или вршеле значајни јавни функции и на членовите на нивните семејства и блиски соработници. Овој надзор се определува заради откривање на сомнителните акции со цел да се информираат надлежните органи и не би требало да се толкува како средство за обесхрабрување на финансиските институции или како забрана да одржуваат службени односи со легитимните клиенти.</p> <p>2. За да се олесни примената на мерките предвидени во ставот 1 на овој член, секоја Држава Страна, во согласност со нејзиното внатрешно право и инспирирајќи се од соодветните иницијативи на регионалните, меѓурегионалните и мултилатералните организации за борба против перењето на пари:</p> <p>а.) објавува основни насоки за видовите на физички или правни лица врз чии сметки финансиските институции согласно нивните надлежности треба да вршат зајакнат надзор, видовите на сметките и трансакциите на кои треба да обрнат посебно внимание, како и мерките што треба да се преземат во однос на отворањето на таквите сметки, нивното чување и регистрирање на трансакциите; и</p> <p>б.) ако е соодветно, ги информира финансиските институции согласно нивните надлежности, на барање на некоја друга Држава Страна или на сопствена иницијатива, за идентитетот на физичките или правните лица над чии сметки тие треба да вршат зајакнат надзор, покрај лицата што финансиските институции би можеле поинаку да ги идентификуваат.</p> <p>3. Во контекст на алинеата а.) на ставот 2 на овој член, секоја Држава Страна применува мерки за да финансиските институции задржат адекватни состојби, за еден соодветен период, на сметките и трансакциите на лицата наведени во ставот 1 на овој член, кои состојби треба да содржат, најмалку, информации за идентитетот на клиентот како и во рамки на можностите, за носителите на економското право.</p> <p>4. За да се спречи и открие трансферот на приносите од делата утврдени во согласност со оваа Конвенција, секоја Држава Страна применува</p>	- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.	МФ-УФР	МФ	Февруари 2022 година
-----	--	--	--------	----	----------------------

<p>соодветни и ефикасни мерки за да го спречи, со помош на органите за уредување и контрола, формирањето на банки кои не се физички присутни и кои не се членки на некоја финансиски уредена група. Покрај тоа, Државите Страни можат да предвидат да бараат од нивните финансиски институции да одбијат востановување или продолжување на односи на соодветната банка со таквите институции и да се воздржат од востановување односи со странски финансиски институции кои дозволуваат нивните сметки да бидат користени од банки кои не се физички присутни и кои не се членки на некоја финансиски уредена група.</p>				
--	--	--	--	--

29)	<p>Превенција и откривање на трансфер на приноси од кривично дело Член 52 Став 5 и 6</p> <p>Секоја Држава Страна предвидува востановување, во согласност со нејзиното внатрешно право, за соодветните државни службеници, ефикасни системи за објавување на финансиски информации и предвидува соодветни санкции во случаи на непочитување. Секоја Држава Страна предвидува, исто така, и преземање неопходни мерки со кои на надлежните органи им се овозможува тие информации да ги разменат со надлежните органи на другите Држави Страни ако имаат потреба да ги испитаат приносите од делата утврдени во согласност со оваа Конвенција, да ги бараат и да ги вратат.</p> <p>б. Секоја Држава Страна предвидува преземање, во согласност со нејзиното внатрешно право, неопходни мерки за да нејзините државни службеници кои имаат право или овластување за потпишување или некое друго овластување над финансиска сметка во некоја странска држава да бидат должни да ги информираат надлежните органи и да ги запазат соодветните состојби во однос на сметките. Таа предвидува и соодветни санкции во случај на непочитување на оваа обврска.</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби, примерите и статистичките податоци за годините 2018-2021.</p>	МП	МФ	Март 2022 година
-----	---	---	----	----	------------------

30)	<p>Мерки за директна наплата на имотот Член 53 Секоја Држава Страна, во согласност со нејзиното внатрешно право: а.) презема потребни мерки за да и овозможи на некоја друга Држава Страна да поведе граѓанска постапка пред нејзините судови за признавање на постоење на право на сопственост на имот стекнат со некое дело утврдено во согласност со оваа Конвенција; б.) презема потребни мерки за да им овозможи на судовите да им наредат на извршителите на делата утврдени во согласност со оваа Конвенција да исплатат компензација или отштета на друга Држава Страна која претрпела штета од таквите дела; и в.) презема потребни мерки за да им овозможи на судовите или на надлежните органи, кога треба да одлучуваат за конфискација, да го признаат правото на законскиот сопственик побарано од друга Држава Страна на имотот стекнат со дело утврдено во согласност со оваа Конвенција.</p>	<p>- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби и примерите за годините 2018-2021.</p>	МП	АУОИ	Март 2022 година
-----	---	---	----	------	------------------

31)	<p>Инструменти за наплата на имотот по пат на меѓународна соработка заради Конфискација Член 54</p> <p>1. За да обезбеди меѓусебна правна помош предвидена во членот 55 од оваа Конвенција во однос на имотот стекнат со дело утврдено во согласност со оваа Конвенција или употребен за такво дело, секоја Држава Страна, во согласност со нејзиното внатрешно право:</p> <p>а.) презема потребни мерки за да им овозможи на нејзините надлежни органи да ја спроведат одлуката за конфискација донесена од суд на друга Држава Страна;</p> <p>б.) презема потребни мерки за да им овозможи на нејзините надлежни органи, кога тие имаат таква надлежност, да наредат конфискација на тој имот кој потекнува од странство, одлучувајќи и за делото перење на пари или за друго дело од нивна надлежност, или преку други постапки дозволени со нејзиното внатрешно право; и в.) да предвиди преземање потребни мерки за да овозможи конфискација на тој имот без донесување на кривична пресуда кога извршителот на делото не може да биде гонет поради смрт, бегство или отсуство или во други соодветни случаи.</p> <p>2. За да пружи правна помош што и била побарана со примена на ставот 2 на член 55, секоја Држава Страна, во согласност со нејзиното внатрешно право:</p> <p>а.) презема потребни мерки за да им овозможи на нејзините надлежни органи да го замрзнат или запленаат имотот, врз основа на судска одлука или одлука на друг надлежен орган на Државата Страна молител која наредува замрзнување или заплена, која на замолената Држава Страна и дава разумни основи да верува дека постојат доволно причини за преземање на такви мерки и дека имотот подоцна ќе биде предмет на наредба за конфискација за потребите на алинеа а.) на ставот 1 на овој член;</p> <p>б.) презема потребни мерки за да им овозможи на нејзините органи да го замрзнат или запленаат имотот врз основа на барање што на Државата Страна и дава разумни основи да верува дека постојат доволно причини да преземе такви мерки и дека имотот подоцна ќе биде предмет на наредба за конфискација за потребите на алинеа а.) на ставот 1 на овој член; и</p> <p>в.) предвидува преземање дополнителни мерки за да им овозможи на нејзините надлежни органи да го зачува имотот заради конфискација, на</p>	- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби и примерите за годините 2018-2021.	МП		Февруари 2022 година
-----	--	--	----	--	----------------------

пример врз основа на лишување од слобода или обвинение донесено во странство во врска со неговото купување.				
---	--	--	--	--

Меѓународна соработка за целите на конфискацијата

Член 55

1. Државата Страна која примила од друга Држава Страна која има надлежност за признавање на дело утврдено во согласност со оваа Конвенција барање за конфискација на приноси од кривично дело, имот, опрема или други инструменти наведени во ставот 1 на член 31 на оваа Конвенција, што се наоѓаат на нејзина територија, во рамки на нејзиниот внатрешен правен систем, ќе: а.) го достави барањето до нејзините надлежни органи заради донесување на одлука за конфискација и ако тоа биде направено, да го изврши; б.) ја достави до нејзините надлежни органи за да биде извршена во рамки на барањето, одлуката за конфискација донесена од судот на територијата на Државата Страна молител во согласност со ставот 1 на член 31 и алинеа а.) на ставот 1 на член 54 од оваа Конвенција, доколку таа се однесува на приноси од кривично дело, имот, опрема или други инструменти наведени во ставот 1 на член 31, што се наоѓаат на нејзина територија.

2. Кога барањето е поднесено од друга Држава Страна која е надлежна за признавање на дело утврдено во согласност со оваа Конвенција, замолената Држава Страна презема мерки за идентификување, откривање и замрзнување или заплена на приносите од кривично дело, имотот, опремата или други инструменти наведени во став 1 на член 31 на оваа Конвенција, заради евентуална конфискација што би ја наредила било Државата Страна молител било, на барање на замолената Држава Страна направено врз основа на став 1 на овој член.

3. Одредбите на членот 46 на оваа Конвенција се применуваат *mutatis mutandis* на овој член. Покрај информациите наведени во ставот 15 на член 46, барањата направени со примена на овој член содржат: а.) кога барањето се однесува на алинеа а.) на став 1 на овој член, опис на имотот што треба да се конфискува, како и во рамки на можностите, местото каде тој се наоѓа и неговата проценета вредност и излагање на фактите на кои се повикува Државата Страна молител кои ќе бидат доволни за да и се овозможи на замолената Држава Страна да побара донесување на одлука за конфискација врз основа на нејзиното внатрешно право; б.) кога барањето се однесува на алинеа б.) на став 1 на овој член, правно прифатлив примерок на одлуката за конфискација донесена од Државата Страна молител на која е засновано барањето, излагање на факти и на информации кои покажуваат во кои граници е барано извршување на одлуката, изјава во која се специфицирани мерките преземени од Државата Страна молител за известување на третите лица и гарантирање законита постапка, и изјава според која одлуката за конфискација е конечна; в.) кога барањето се однесува на став 2 на овој член, излагање на фактите на кои се повикува Државата Страна молител и опис на бараните мерки како и кога е можно, правно прифатлив примерок на одлуката на која е засновано барањето.

4. Одлуките или мерките предвидени во ставовите 1 и 2 на овој член замолената Држава Страна ги презема во согласност со нејзиното внатрешно право и според одредбите на тоа право, и во согласност со нејзините процедурални правила или со билатералниот или мултилатералниот договор или спогодба со Државата Страна молител.

7. Соработката врз основа на овој член може да биде одбиена или заштитните мерки да бидат укинати ако замолената држава Страна не прими, во бараниот рок, доволно докази за имотот или ако имотот има минимална вредност.

8. Пред да ја укине заштитната мерка преземена со примена на овој член, замолената Држава Страна и дава, ако е можно, на Државата Страна молител можност да ги изнесе нејзините аргументи во корист на задржување на мерката.

9. Одредбите на овој член не можат да се толкуваат како да наштетуваат на правата на трети лица.

- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби и примерите за годините 2018-2021.

МП

Февруари
2022 година

33)	<p>Специјална соработка Член 56</p> <p>Без да наштети на нејзиното внатрешно право, секоја Држава Страна настојува да преземе мерки кои и овозможуваат, без да наштети на нејзините истраги, гонења или судски постапки, да и достави, без постоење на претходно барање, на друга Држава Страна информации за приносите од делата утврдени во согласност со оваа Конвенција кога смета дека соопштувањето на тие информации може да и помогне на таа Држава Страна во започнувањето или водењето на истрагите, гонењата или судската постапка или би можело да доведе до поднесување на барање од таа Држава Страна, врз основа на оваа глава на Конвенцијата.</p>	- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби и примерите за годините 2018-2021.	МП		Февруари 2022 година
34)	<p>Враќање и располагање со имотот Член 57</p> <p>1. Државата Страна која го конфискувала имотот со примена на членот 31 или 55 на оваа Конвенција, располага со него, вклучувајќи го и неговото враќање на претходните законски сопственици, со примена на ставот 3 на овој член и во согласност со одредбите на оваа Конвенција и нејзиното внатрешно право.</p> <p>2. Секоја Држава Страна усвојува, во согласност со основните принципи на нејзиното внатрешно право, законски и други потребни мерки за да им овозможи на нејзините надлежни органи враќање на конфискуваниот имот, кога се работи за барање од друга Држава Страна, во согласност со оваа Конвенција и водејќи сметка за правата на третите лица.</p> <p>3. Во согласност со членовите 46 и 55 на оваа Конвенција и на ставовите 1 и 2 на овој член, замолената Држава Страна:</p> <p>а.) во случај на проневера на јавни фондови или на перење на проневерените јавни фондови, наведени во членовите 17 и 23 на оваа Конвенција, кога конфискацијата била спроведена во согласност со членот 55 и врз основа на правосилна пресуда донесена во Државата Страна молител, на барање од кое може да се откаже, го враќа конфискуваниот имот на Државата Страна молител;</p> <p>б.) во случај на приноси од било кое друго дело наведено во оваа Конвенција, кога конфискацијата била спроведена врз основа на членот 55 на оваа Конвенција и врз основа на правосилна пресуда во Државата Страна молител, на барање од кое може да се откаже, го враќа конфискуваниот имот на Државата Страна молител, кога оваа последната и доставила на Замолената Држава Страна докази за нејзиното претходно право на сопственост над тој имот или кога и признала штета на Државата Страна молител како основа за враќање на конфискуваниот имот;</p>	- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби и примерите за годините 2018-2021.	МП		Март 2022 година

	<p>в.) во сите други случаи предвидува, имајќи го како приоритет враќањето на конфискуваниот имот на Државата Страна молител, истиот да го врати на неговите претходни законски сопственици или да ги обештети жртвите од делото.</p> <p>4. Ако е соодветно, и освен ако Државите Страни не одлучат поинаку, замолената Држава Страна може да ги одбие трошоците направени за истрагите, гонењата или судските постапки што се спроведувале за враќање или за располагање со имотот конфискуван со примена на овој член.</p> <p>5. Ако е соодветно, Државите Страни посебно можат да предвидат меѓусебно склучување, според случајот, на договори или спогодби за конечно располагање со конфискуваниот имот.</p>				
35)	<p>Информативна финансиска служба</p> <p>Член 58</p> <p>Државите Страни соработуваат со цел за спречување и борба против трансферот на приносите од делата утврдени во согласност со оваа Конвенција, како и да ги унапредат средствата за покривање на тие приноси и, за таа цел, предвидуваат востановување на информативна финансиска служба која ќе биде надлежна за примање, анализа и доставување изјави за сомнителните финансиски трансакции до надлежните органи.</p>	- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на законските одредби и примерите за годините 2018-2021	МФ-УФР		Февруари 2022 година
36)	<p>Билатерални и мултилатерални договори и спогодби</p> <p>Член 59</p> <p>Државите Страни предвидуваат склучување на билатерални или мултилатерални договори или спогодби заради јакнење на ефикасноста на меѓународната соработка востановена со примена на оваа глава на Конвенцијата.</p>	- Ажурирање на делот од текстот кој се однесува на примерите за годините 2018-2021	МП		Јануари 2022 година

II. НАДМИНУВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ

Бр.	Препорака	Мерка	Надлежна институција	Соработка	Рок за реализација	Финансирање и техничка помош	Стандард
II.1	Да се преземат мерки за да се осигура дека Државната комисија за спречување на корупцијата има оперативен капацитет и се алоцирани соодветни ресурси за да ги исполни широките надлежности, вклучително и обезбедување обука потребна за нејзините вработени да ги спроведуваат нивните задачи	<p>II.1.A. Годишна анализа на потребите за финансиски, човечки и технички ресурси</p> <p>Извор на проверка/ Информација од анализата е доставена до</p>	ДКСК	НВО	1 септември до 2022 година, потоа годишно		чл. 6 ст. 2 од Конвенцијата

		излезен документ: Владата и до МФ; Предлог буџетското барање на ДКСК е подготвено предвид анализата.					
		<p>II.1.Б. Годишна анализа на потребите за обуки за вработените во Секретаријатот на ДКСК</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Информација од анализата е доставена до МИОА и МП</p>	ДКСК		2022 година, потоа годишно		
		<p>II.1.В. Обезбедување обука, согласно потребите утврдени со Годишната анализа (II.1.Б.)</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Известување за обезбедената обука е доставено до ДКСК и МП</p>	МИОА	ДКСК МП АСЈО	2022 година, потоа годишно		
II.2	Да се разгледа можноста за воведување на жалбени механизми за неуспешните кандидати кои аплицираат за јавни позиции, а кои не претставуваат работни места на административни службеници	<p>II.2.А. Анализа на законодавството, со предлози за прецизирање/утврдување на жалбени механизми за неуспешните кандидати кои аплицираат за јавни позиции</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Анализата е доставена до Владата</p>	МП	ГС, МЛС, ДКСК, НВО	Јануари 2023 година		чл. 7 ст. 1 од Конвенцијата

II.3	<p>Да се разгледа можноста за воведување јасна дефиниција на јавни позиции особено ранливи на корупција и да се постават правила за ротација на службениците на таквите работни места/позиции</p>	<p>II.3.A. Анализа на примената на Насоките за утврдување на критични работни места, со предлози за унапредување на примената на правилата за ротација, со препораки</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Анализата е доставена до Владата</p>	МФ	ДКСК МП МИОА НВО	Декември 2022 година		чл. 7 ст. 1 од Конвенцијата
II.4	<p>Да продолжи зајакнувањето на системот на пријавување имотна состојба, вклучително и преку електронски средства и методи</p>	<p>II.4.A. Дополнување на ЗСКИ</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Предлог закон е доставен до Владата</p> <p>II.4.B. Донесување на подзаконски акти за пријавување на имотната состојба, предвид актуелните меѓународни добри практики во областа</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Донесени и објавени подзаконски акти</p> <p>II.4.B. Отпочнување на примената на електронски средства и методи за пријавување имотна состојба</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Известување дека е отпочната примената</p>	МП	ДКСК	Декември 2022 година		чл. 8 ст. 5 од Конвенцијата
			ДКСК		Декември 2022 година		
			ДКСК		Декември 2022 година		

II.5	<p>Да се разгледа можноста за воведување механизми со кои ќе се осигури спроведливост на етичките кодекси или релевантните стандарди за однесување на јавните службеници</p>	<p>II.5.A. Анализа на механизмите за следење на примената на етичките кодекси за пратениците, судиите, судиите поротници и јавните обвинители, со оценка за спроведливоста на кодексите и препораки за механизми со кои спроведливоста ќе се осигури</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Анализата со препораките се доставени до Собранието, Врховниот суд, ЈОРМ и Владата</p>	МП	ДКСК, Собрание, ВС, ЈОРСМ, НВО	Прва половина на 2023 година		чл. 8 ст. 6 од Конвенцијата
		<p>II.5.B. Анализа на механизмите за следење на примената на Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, со оценка за спроведливоста и предлози за нејзино унапредување</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Анализата со оценката и предлозите е доставена до Владата</p>	КЗПВ	Собрание, ДКСК, МИОА, МП, НВО	Прва половина на 2022 година		

	<p>II.5.В. Спроведување на обуки за практична примена на одредбите од Кодексот за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Годишна информација за спроведените обуки е доставена до Владата</p>	КЗПВ		2022 година		
	<p>II.5.Г. Анализа на механизмите за следење на примената на етичкиот кодекс за локални функционери, со оценка за спроведливоста на кодексот и препораки за механизми со кои спроведливоста ќе се осигури</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Анализата со препораките е доставена до ЗЕЛС</p>	МП	ДКСК ЗЕЛС МЛС НВО	Прва половина на 2023 година		
	<p>II.5.Д. Анализа на механизмите за следење на примената на етичките кодекси за здравствените работници, со оценка за спроведливоста на кодексите и</p>	МЗ	ДКСК МП НВО	Прва половина на 2023 година		

		<p>препораки за механизми со кои спроведливоста ќе се осигури</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Анализата со препораките е доставена до Владата и МП</p>					
		<p>II.5.G. Анализата на содржината на етичките кодекси за однесување на наставниците во училиштата и спроведување тематски надзор над примената на етичките кодекси</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Извештајот од анализата и тематскиот надзор, со препораките е доставен до КЗПВ, МП и ДКСК</p>	МОН-ДПИ	ДКСК, МП, ВОУ, НВО	2023 година		
II.6	Да се разгледа можноста за воспоставување ефективен систем на управување со ризици во сите владини институции	II.6.A. Анализа на управувањето со ризици (согласно ЗЈВФК) во Владата и органите на државната управа, со укажувања за мерките што треба да се преземат за воспоставување ефективен систем на управување со ризици во субјектите од јавниот сектор	МФ	ДКСК ДЗР НВО	Втора половина на 2022 година		чл. 9 ст. 2 од Конвенцијата

	Извор на проверка/ излезен документ:	Анализата е доставена до МП за информирање и до Владата за да се донесат заклучоци со задолженија/ укажувања/ препораки					
	II.6.Б. Подготовка на годишен план за спроведување обуки за управувањето со ризици	Извор на проверка/ излезен документ:	Подготвен и објавен годишен план	МФ	МИОА ДКСК	Годишно	
	II.6.В. Спроведување обуки за управувањето со ризици -	Извор на проверка/ излезен документ:	Годишна информација за спроведените обуки е објавена на веб-страницата на МФ	МФ	МИОА ДКСК	Редовно, согласно годишниот план II.6.Б.	
	II.6.Г. Подготовка на предлози за унапредување на правната рамка во насока на воспоставување контролни механизми за следење на примената и унапредување на ефективността на системот на управување со ризици			МФ	ДКСК МП	Втора половина на 2022 година	

		во субјектите од јавниот сектор					
		Извор на проверка/ излезен документ: Доставени предлози до Владата					
		II.б.Д. Спроведување процена на интегритет преку спроведување на тестови за интегритет на советниците на претседателот на Владата и советниците на министрите	КЗПВ		2022 година		
		Извор на проверка/ излезен документ: Анализата на проценката со препораки е доставена до Влада					
		II.б.Г. Изработка на програма за интегритет на членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата	КЗПВ	Сите министерства	Октомври 2022 година		
		Извор на проверка/ излезен документ: Програмата е доставена до Владата					
II.7	Да се ограничат основите за одбивање пристап до информации од јавен карактер, со цел олеснување на учеството на јавноста во процесите на донесување одлуки	Реализирано: Со донесувањето на новиот Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник, бр. 101/19), основите за одбивање на барање за пристап до информации од јавен карактер се рационализирани.					чл. 10 и 13 ст. 1 од Конвенцијата
II.8	Да се продолжи со напорите за олеснување на пристапот до информации од јавен карактер и владините услуги	II.8.А. Годишна информација за преземените и планираните мерки за олеснување на	МИОА	КЗПВ, НВО, АЗПСПИЈК	2022 година, понатаму годишно		чл. 10, ст. 6) од Конвенцијата

	<p>пристапот до владините услуги</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Доставена годишна информација до Владата и МП</p>				
	<p>II.8.Б. Подготовка на програма за обука на имателите на информации, за примена на ЗСПИЈК</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Подготвена и објавена програма</p>	АЗПСИЈК	МИОА	Декември 2021 година	
	<p>II.8.В. Спроведување активности за запознавање на јавноста со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Број на спроведени активности - известување II.8.Г</p>	АЗПСИЈК	НВО	Годишно	
	<p>II.8.Г. Известување за спроведените обуки за иматели на информации од јавен карактер, со оценка на спроведувањето на ЗСПИЈК и препораки за подобрување на ЗСПИЈК односно неговата примена</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Информација за реализација на планот за обуки и за спроведените активности (број и категории на</p>	АЗПСИЈК		Годишно	

		учесници) е објавена во рамки на годишниот извештај за работата на АЗСПИЈК					
		<p>II.8.Д. Известување за спроведен мониторинг на веб-страниците на иматели на информации од јавен карактер, со оценка на спроведувањето на членот 10 од ЗСПИЈК, односно 22 категории на информации и препораки за подобрување на ЗСПИЈК односно неговата примена</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Информација доставена до имателите на информации за нивниот статус на проактивна транспарентност и препораки за подобрување</p>	АЗСПИЈК		Годишно	ИТ опрема за континуитет на употреба на е-порталите за иматели и баратели развиени во рамките на ИПА2 проектот	
		<p>II.8.Г Мерки за да се осигура дека АЗСПИЈК има оперативен капацитет и се алоцирани соодветни ресурси за да ги исполни надлежностите, вклучително и обезбедување обука потребна за нејзините вработени да ги спроведуваат нивните задачи:</p> <p>II.8.Г.1) Годишна анализа на потребите за финансиски, човечки и технички ресурси</p>	АЗСПИЈК		1 септември до 2022 година,		

		Извор на проверка/ излезен документ: Информација од анализата е доставена до МФ			потоа годишно		
		II.8.г.2) Годишна анализа на потребите за обуки за вработените на АЗПСПИЈК	АЗПСПИЈК		Годишно		
		Извор на проверка/ излезен документ: Информација е доставена до МИОА					
		II.8.г.3) При планирањето на годишниот буџет за АЗПСПИЈК предвид е земена годишната анализа (II.8.г.1)	МФ АЗПСПИЈК		Годишно		
		Извор на проверка/ излезен документ: Образложение дадено во рамки на Буџетот на РСМ. Годишен извештај за работата на АЗПСПИЈК					
		II.8.г.4) Обезбедување обука, согласно потребите утврдени со Годишната анализа од II.8.г.2)	МИОА	АЗПСПИЈК МП	2022 година, потоа годишно		
		Извор на проверка/ излезен документ: Извештај за обезбедена и спроведена обука доставен до АЗПСПИЈК и МП					
II.9	Да се донесе изречна одредба со која се забранува за даночни цели одбивка на трошоци кои претставуваат поткуп	II.9.А. Подготовка на анализа на усогласеноста на законодавството со барањата од член 12	МП	МФ МФ-УЈП НВО	Прв квартал 2023 година		чл. 12 ст. 4 од Конвенцијата, Препораки на Советот на ОЕЦД

		<p>став 4 од Конвенцијата, со компаративен преглед на добри практики</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Анализата е доставена до Владата</p>					
II.10	<p>Да се разгледа можноста за развој на систематски и национални јавни образовни програми за високото образование кои ќе придонесуваат за нетолеранција на корупција</p>	<p>II.10.A. Подготовка на предлози за развој на јавни образовни програми за високото образование кои ќе придонесуваат за нетолеранција на корупција</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Предлози доставени до јавните и приватните универзитети</p>	МОН	ДКСК, МП, НВО, ВОУ, НСВОНИД	Втора половина на 2022 година		чл. 13 ст. 1 од Конвенцијата
		<p>II.10.B. Активности за соработка и поддршка во спроведувањето на јавни образовни програми за високото образование кои ќе придонесуваат за нетолеранција на корупција</p> <p>Извор на проверка/ излезен документ: Информација за активностите е доставена до Владата, МП и ДКСК</p>	МОН	ДКСК, МП, НВО, ВОУ, НСВОНИД	Прва половина на 2023 година		
II.11	<p>Да се преземат чекори и продолжат напорите за појаснување на улогите на различните институции во процесот за поврат на имот, имајќи го предвид преклопувањето на надлежностите</p>	<p>II.11.A. Подготовка на Предлог на закон за Канцеларија за поврат на имот</p> <p>Извор на проверка/ Предлог на закон е доставен до Владата</p>	МП	ЈОРСМ МВР МФ-УФП НВО	2021-2022 година		чл. 51 од Конвенцијата

		излезен документ:					
		II.11.Б. Анализа на законодавството, со препораки Извор на проверка/ излезен документ: Анализата е подготвена и доставена до Кабинетот на министерот	МП	ЈОРСМ МВР МФ-УФП	Втора половина на 2022 година		
		II.11.В. Подготовка на предлози на закони согласно препораките односно информација за имплементација на препораките од II.11.Б. Извор на проверка/ излезен документ: Предлозите/информацијата се доставени до Владата	МП	ЈО МВР МФ-УФП	2023-2024 година		
II.12	i) Да се разгледа можноста да се дозволи споделување на изјавите за имотна состојба со надлежни институции на други држави-страни на Конвенцијата	Реализирано: Соодветни одредби се вградени во Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Сл. весник, бр. 12/19). Потпишан е Меѓународниот договор за размена на податоци за проверка на изјави за имотна состојба, 19.03.2021 година.					
	и (да се разгледа можноста) ii) да се воспостават јасни процедури за пријавување на банкарски сметки отворени во странство	II.12 ii). А. Подготовка на анализа на усогласеноста со препораката за воспоставување јасни процедури за пријавување на банкарски сметки отворени во странство Извор на проверка/ излезен документ: Анализата е доставена до Владата	МП	МФ НБРСМ МФ-УФР ЦР ДКСК НВО	Прва половина на 2023 година		чл. 52 ст. 5 и 6 од Конвенцијата

II.13	Да се осигура можноста за друга држава-страна на Конвенцијата да покрене граѓанска постапка, да тужи за компензација и да биде признаена како легитимен сопственик на имот стекнат со дело утврдено според Конвенцијата	II.13-15.A. Анализа и подготовка на предлози за унапредување законодавството во насока на надминување на идентификуваните предизвици во примената на членовите 53-55 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата Извор на проверка/ излезен документ: Предлозите се доставени до Владата	МП	Судови НВО	2022-2024 година		чл. 53 од Конвенцијата
II.14	Да се разгледа можноста за извршување на странски налози за конфискација издадени во граѓанска постапка						чл. 54 ст. 1 (а) и 55 став 1 (б) од Конвенцијата
II.15	Да се разгледа можноста за преземање мерки да се осигури обезбедување на имот за конфискација врз основа на странски налози или кривични обвиненија издадени од странски суд	II.15-16.A. Предвидување и спроведување обука на тема „Примена на членовите 54 и 55 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата“ Извор на проверка/ излезен документ: Обуките се вклучени во каталогот и програмите за обука	АСЈО	МП ЈОРСМ МВР МФ-УФП АУОИ	Годишно		чл. 54 ст. 2 (в) од Конвенцијата
II.16	Да се осигури дека обврските кои произлегуваат од член 55 став 1 и 2 на Конвенцијата се исполнуваат кога е примен странски налог за конфискација;						чл. 55 ст. 1 и 2 на Конвенцијата

II.17	Да се преземат мерки да се осигури дека, каде е можно, ќе ѝ се даде можност на државата молител да ги изнесе причините во корист на продолжување на мерките, пред да се укинат привремените мерки	II.17.A. Анализа на потребите за донесување законски измени односно донесување на соодветни упатства за давање можност на државата молител да ги изнесе причините во корист на продолжување на мерките, пред да се укинат привремените мерки Извор на проверка/ излезен документ: Предлозите се доставени до Владата	МП	ЈОРСМ	Прва половина на 2023 година		чл. 55 ст. 8 од Конвенцијата
II.18	Да се преземат мерки да се осигури дека конфискуваниот имот се враќа на државата барател или на легитимниот претходен сопственик во согласност со барањата од член 57 на Конвенцијата и да се разгледа можноста за склучување договори за конечно располагање со конфискуван имот	II.18.A. Анализа и подготовка на предлози за унапредување законодавството – предлозите да се достават до Владата Извор на проверка/ излезен документ: Предлозите се доставени до Владата	МП	ЈОРСМ АУОИ	2023 година		чл. 57 на Конвенцијата
III. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТВОРЕНОСТ							
Бр.	Активност/мерка			Надлежна институција	Соработка	Рок за реализација	Финансирање
III.1	Редовно објавување информации за спроведувањето на циклусите на преглед на имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата (податоци за координаторите за циклусите на преглед, план/роковник на активности, јавни повици за организирани настани за вклучување на НВО, извештаи од спроведена самооценка за имплементацијата на Конвенцијата за следните циклуси на прегледи/ажурирани податоци			МП		Редовно	

	релевантни за опсервациите – почнувајќи од циклус II, извршни резимеа и извештаи од спроведени прегледи) Извор на проверка/ Веб-порталот на МП/посветени веб-страници излезен документ:				
III.2	Спроведување 7 тематски настани за имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата на кои ќе се разговара за имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации: I тематски настан посветен на: - член 5. Превентивни анти-корупциски политики и практики - член 6. Превентивно анти-корупциско тело или тела II тематски настан посветен на: - член 7. Јавен сектор - член 8. Кодекси на однесување за јавни службеници - член 10. Јавна извештајност III тематски настан посветен на: - член 9. Јавни набавки и управување со јавни финансии IV тематски вебинар посветен на: - член 11. Мерки поврзани со судските и јавнообвинителските работи V тематски настан посветен на: - член 12. Приватен сектор - член 13. Учество на општеството VI тематски настан посветен на: - член 58. Единица за финансиско разузнавање - член 14. Мерки за превенција на перење пари - член 52. Превенција и откривање трансфери на имот и имотна корист стекнати со кривично дело VII тематски настан посветен на: - член 53. Мерки за директен поврат на имот - член 54. Механизми за поврат на имот преку меѓународна соработка за конфискација - член 55. Меѓународна соработка за цели на конфискација - член 56. Специјална соработка - член 57. Враќање и располагање со имот и имотна корист - член 59. Билатерални и мултилатерални договори и аранжмани Извор на проверка/ Веб-порталот на МП/посветени веб-страници излезен документ:	МП	ДКСК НВО МФ МВР МИОА ССРСМ ЈОРСМ	2021-2023 година	
III.3	Креирање јавна платформа за соработка, размена и централизирано објавување на информации за имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата Извор на проверка/ Веб-порталот на МП/посветени веб-страници, излезен документ: Креирана и ставено во функција веб-платформа	МП	НВО	2024 година	Донации